

Врз основа на член 37 став (1) точка 1) алинеја 1) од Законот за енергетика\* („Службен весник на Република Македонија“ бр. 96/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 96/19), член 109 став (4) од Законот за општа управна постапка („Службен весник на Република Македонија“ бр. 124/15) и член 15 од Правилата за постапување по приговори и разрешување на спорови („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 106/20), Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија на седницата одржана на 16 август 2021 година донесе

## **РЕШЕНИЕ** **за одбивање на приговор**

1. Приговорот на Миле Гацовски од Битола УП2 09-149/21 од 25 јуни 2021 година против Решение за согласност за приклучување на електродистрибутивната мрежа на Електродистрибуција ДООЕЛ Скопје бр. 11-261 од 9 јуни 2021 година СЕ ОДБИВА.
2. Решението согласност за приклучување на електродистрибутивната мрежа на Електродистрибуција ДООЕЛ Скопје бр. 11-261 од 9 јуни 2021 година СЕ ПОТВРДУВА.
3. Ова Решение влегува во сила со денот на донесувањето, а се објавува на веб-страницата на Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија.

### **Образложение**

Миле Гацовски од Битола до Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија (во понатамошниот текст: Регулаторна комисија за енергетика) поднесе Приговор УП2 09-149/21 од 25 јуни 2021 година против Решение за согласност за приклучување на електродистрибутивната мрежа на Електродистрибуција ДООЕЛ Скопје (во понатамошниот текст: Електродистрибуција).

Жалителот го оспорува Решението за согласност за приклучување на електродистрибутивната мрежа на Електродистрибуција ДООЕЛ Скопје бр. 11-261 од 9 јуни 2021 година издадено од КЕЦ Битола, непостоење на технички услови за приклучок.

Според жалителот, на 10 метри од објектот има приклучени објекти.

Според Електродистрибуција, нема ДУП за тоа подрачје.

На седницата од 28 јули 2021 година се разгледуваше следната документација:

1. Приговор УП2 09-149/21 од 25 јуни 2021 година;
2. Одговор на Приговор од 6 јули 2021 година со прилог:
  - БСП-1 образец од 7 јуни 2021 година
  - Решение за запишување на земјоделско стопанство
  - РОБСП бр. 11-261 од 9 јуни 2021 година
  - Имотен лист бр. 574 за КП бр. 460/1 и 460/3, КО Нижеполе
  - Податоци за оптовареност на трафостаница.

и на седницата се утврди дека жалителот не поседува доказ за сопственост на објектот.

Регулаторната комисија за енергетика при разгледувањето на Приговорот утврди дека истиот е неоснован.

Согласно член 19 од Мрежните правила за дистрибуција на електрична енергија (Службен весник на РСМ бр. 191/19) операторот на дистрибутивниот систем не смее да ги приклучува на дистрибутивната мрежа објектите за кои не е издадено одобрение за градење или решение за

утврдување на правен статус на бесправно изграден објект во согласност со закон за градење или не е издаден соодветен документ согласно закон.

Имајќи го предвид горенаведеното, се одлучи како во диспозитивот на ова Решение.

**ПРАВНА ПОУКА:** Против ова Решение може да се поведе управен спор пред Управен суд на Република Северна Македонија во рок од 30 дена од денот на приемот на истото.

УП2 бр.09–149/21  
16 август 2021 година  
Скопје

**Заменик Претседател**  
**на Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги**  
**на Република Северна Македонија**  
**Enver Elmazi**